

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Основи на компјутерското работење			
2.	Код	ТМФ03И21			
3.	Студиска програма				
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Технолошко-металуршки факултет Институт за хемиско и контролно инженерство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	1 година 1 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник	Проф. Д-р Лилјана Стефановска Д-р Бети Андоновиќ, доцент			
9.	Предуслови за запишување на предметот	/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на програмата е студентот да ги совлада основите на MS Office и стекнатите знаења да ги користи како алатки во изготвување на самостојни презентации.				
11.	Содржина на предметната програма: Основни елементи на Windows-прозорци и работа со нив, desktop, taskbar, работа со апликации, Control Panel. MS Office: Word, Excel, Power Point. Интернет пребарувачи. Изготвување на презентација.				
12.	Методи на учење: Активна работа на лабораториските вежби.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	60			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Вежби (лабораториски)	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Домашно учење	30 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	/		
	17.2.	Домашни задачи	/		
	17.3.	Активност и учество на предавање	/		
	17.4	Активност и учество на вежби	задолжително		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Обврските кон предметот се исполнуваат преку редовна посетеност на вежбите (>70%) и изготвување на проектна задача (презентација) за време на вежбите.			
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит	Студентот стекнува право на потпис и положен испит без оценка преку исполнување на			

		обврските кон предметот.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	анкета на студенти			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	С. Арсеновски	Office 97 Professional Edition		1998
	2.				
	3.				
22.2	Дополнителна литература				
	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				